

Државно првенство за кадети, јуниори и јуниорки до 21 година - 2012-10-27

Tatami 1		Tatami 2	
10:00	<u>ката екипно кадети/јуниорки (3)</u> 10:00 - 10:30 (00:30)	<u>ката екипно кадетки/јуниорки</u> 10:00 - 10:10 (00:10)	
10:05			
10:10		<u>ката индивидуално јуниорки до 21 год. (3)</u> 10:10 - 10:20 (00:10)	
10:15			
10:20			
10:25			
10:30	<u>ката индивидуално јуниорки до 21 год. (4)</u> 10:30 - 10:45 (00:15)	<u>ката индивидуално кадетки (5)</u> 10:20 - 10:50 (00:30)	
10:35			
10:40			
10:45	<u>ката индивидуално кадети (17)</u> 10:45 - 12:35 (01:50)	<u>ката индивидуално јуниорки (4)</u> 10:50 - 11:05 (00:15)	
10:50			
10:55			
11:00			
11:05			
11:10			
11:15			
11:20			
11:25			
11:30			
11:35		<u>ката индивидуално јуниорки (12)</u> 11:05 - 12:20 (01:15)	
11:40			
11:45			
11:50			
11:55			
12:00			
12:05			
12:10			
12:15			
12:20			
12:25			
12:30	<u>Пауза за ручек</u> 12:20 - 12:40 (00:20)		
12:35	<u>Пауза за ручек</u> 12:35 - 12:55 (00:20)		
12:40			
12:45			
12:50			
12:55	<u>кумите јуниорки до 21 год. -53 кг. (8)</u> 12:55 - 13:40 (00:45)		
13:00			
13:05			
13:10			
13:15			
13:20			
13:25	<u>кумите јуниорки до 21 год. -68 кг. (18)</u> 12:40 - 14:35 (01:55)		
13:30			
13:35			
13:40			
13:45			
13:50			
13:55	<u>кумите јуниорки до 21 год. +60 кг. (4)</u> 13:55 - 14:10 (00:15)		
14:00			
14:05			
14:10	<u>кумите јуниорки до 21 год. +78 кг. (13)</u> 14:10 - 15:30 (01:20)		
14:15			
14:20			
14:25			
14:30			
14:35			
14:40			
14:45			
14:50			
14:55			
15:00			
15:05			
15:10		<u>кумите јуниорки до 21 год. -78 кг. (11)</u> 14:35 - 15:45 (01:10)	
15:15			
15:20			
15:25			
15:30			
15:35			
15:40			

Државно првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година - 2012-10-28

	Tatami 1	Tatami 2	Tatami 3	
10:00	<u>кумите кадети -52 кг. (13)</u> 10:00 - 11:20 (01:20)	<u>кумите јуниори -55 кг. (6)</u> 10:00 - 10:35 (00:35)	<u>кумите кадетки -47 кг. (7)</u> 10:00 - 10:40 (00:40)	
10:05				
10:10				
10:15				
10:20				
10:25				
10:30				
10:35		<u>кумите јуниори -61 кг. (7)</u> 10:35 - 11:15 (00:40)	<u>кумите кадетки -54 кг. (19)</u> 10:40 - 12:40 (02:00)	
10:40				
10:45				
10:50				
10:55				
11:00				
11:05				
11:10				
11:15	<u>кумите кадети -57 кг. (15)</u> 11:20 - 12:50 (01:30)	<u>кумите јуниори -68 кг. (17)</u> 11:15 - 13:05 (01:50)		
11:20				
11:25				
11:30				
11:35				
11:40				
11:45				
11:50				
11:55				
12:00				
12:05				
12:10				
12:15				
12:20				
12:25				
12:30				
12:35				
12:40				
12:45		<u>Пауза за ручек</u> 12:40 - 13:00 (00:20)		
12:50				
12:55	<u>Пауза за ручек</u> 12:50 - 13:10 (00:20)			
13:00				
13:05	<u>Пауза за ручек</u> 13:05 - 13:25 (00:20)			
13:10				
13:15				
13:20				
13:25				
13:30	<u>кумите кадети -63 кг. (10)</u> 13:10 - 14:15 (01:05)	<u>кумите јуниори -76 кг. (11)</u> 13:25 - 14:35 (01:10)	<u>кумите кадетки +54 кг. (13)</u> 13:00 - 14:20 (01:20)	
13:35				
13:40				
13:45				
13:50				
13:55				
14:00				
14:05				
14:10				
14:15				
14:20	<u>кумите јуниорки -48 кг. (4)</u> 14:15 - 14:30 (00:15)		<u>кумите јуниорки -59 кг. (4)</u> 14:20 - 14:35 (00:15)	
14:25				
14:30	<u>кумите јуниорки +59 кг. (5)</u> 14:30 - 15:00 (00:30)		<u>кумите јуниорки -53 кг. (4)</u> 14:35 - 14:50 (00:15)	<u>кумите кадети +70 кг. (13)</u> 14:35 - 15:55 (01:20)
14:35				
14:40				
14:45				
14:50				
14:55				
15:00	<u>кумите кадети -70 кг. (9)</u> 15:00 - 16:00 (01:00)	<u>кумите јуниори +76 кг. (10)</u> 14:50 - 15:55 (01:05)		
15:05				
15:10				
15:15				
15:20				
15:25				
15:30				
15:35				
15:40				
15:45				
15:50				
15:55				